

## **ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА ВИНИЦА**

Информации со кои располага Општина Веница, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер достапни до барателите се следните:

1. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Веница
  - Решенија, заклучоци, дозволи, одлуки и информации согласно надлежностите утврдени со закон
  
2. Информации за работата на Советот на Општина Веница
  - Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно надлежностите утврдени со закон
  - Информации од работата на Комисиите и другите работни тела на Советот на Општина Веница
  - Заклучоци, предлози, ставови, мислења, одлуки
  
3. Информации од работата на општинската администрација на Општина Веница
  - Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат од областа на работењето на општинската администрација
  
4. Сектор за правно-нормативни, административни и општи работи:
  - Одлуки, решенија, програми, заклучоци и информации поврзани со работата на Секторот од областа на нормативно правните работи, општите работи, давање на услуги на граѓаните во управната постапка
  - Прашања, одлуки, решенија, програми и други акти кои се однесуваат на предучилишно воспитание, образование, спорт, култура, млади, граѓански здруженија, социјална заштита, еднакви можности и дискриминација
  
5. Сектор за финансиски прашања
  - Буџет, измени и дополнувања на Буџетот на Општина Веница
  - Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Општина Веница
  - Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општина Веница
  - Завршни сметки, квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Веница
  - Решенија за: данок на имот, комунални такси (фирмарина, музика, урбана опрема)
  - Решенија за: данок на промет на недвижности, физичка делба, наследство и подарок
  - Договори и пресметки за уредување на градежно земјиште
  - Постапки и договори и други прашања во постапката за јавни набавки и тендерска документација утврдени со Закон
  
7. Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и локален економски развој
  - Детални урбанистички планови
  - Градежни парцели, урбани блокови и опфатите на ДУП - овите
  - Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон населени места на подрачјето на Општина Веница
  - Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање
  - Решенија и заклучоци и други акти од водење на управна постапка
  - Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локални патишта и улици

јавното осветлување,

- Планови, одлуки, програми од областа на комуналните дејности
- Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило, одлуки, решенија и други управни акти од областа на животната средина

8. Одделение за инспекциски работи

- Информации и управни акти од областа на работата на инспекциските служби

9. Одделение за управување со човечки ресурси и обуки

- Одлуки, Правилници, решенија, програми, информации од областа на работењето на одделението

10. Одделение за внатрешна ревизија

- Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на работењето на одделението

11. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации

12. Територијална противпожарна единица Веница

- Информации поврзани со работата на ТППЕ.

Обрасци:

- Образец на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер
- Образец на жалба

Прописи:

- Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.13/2006 година),
- Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.86/2008 година),
- Закон за изменување и дополнување на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.6/2010 година),
- Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.42/2014 година).

Линк до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

<http://www.komspi.mk/>